



Врз основа на член 22, став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со дел II Проектни активности, точка 3. Финансиска поддршка за проекти од културата (Службен гласник на Општина Карпош бр.23/2021, 03/2022), а во врска со член 2 од Одлуката за објавување на Оглас за Финансиска поддршка за проекти од културата бр. 09-439/21 од 31.01.2022 година („Службен гласник на Општина Карпош бр. 23/2021, 03/2022) Општина Карпош објавува

ОГЛАС

за доделување на Финансиска поддршка за проекти од културата

I. Право на пријавување

Право на пријавување имаат сите заинтересирани физички лица жители на Општина Карпош и правни лица регистрирани во Општина Карпош за дејности кои ја опфаќаат дејноста култура во сите области, а кои со своите програми и активности придонесуваат за развој на културата во општината и пошироко.

Огласот е за проекти од областите: издавачка дејност, фолклор, музичко-сценска дејност, театар и глума, ликовно - уметничка изложбена дејност.

Физичките и правните лица се должни во барањето да ги наведат причините, целите, очекуваните резултати и намената за кои ги барат средствата.

II. Потребни документи и услови за учество

Физички лица:

1. Лична карта во фотокопија,
2. Изработен проект и
3. Финансиски план на проектот.

Правни лица:

1. Тековната состојба издадена од централен регистар, не постара од 6 (шест) месеци.
2. Изработен проект и
3. Финансиски план на проектот

III. Критериуми за доделување на финансиска поддршка

- Проектите да се од посебен интерес за граѓаните на општината од областа на културата,
- досегашни домашни и меѓународни настапи,
- потврда за досегашни организирања на културни манифестации и
- постигнати успеси.

IV. Висина на финансиската поддршка и рангирање

Во зависност од приложените документи, Општина Карпош висината на финансиската поддршка ќе ја додели во рамките на своите можности.

V. Начин на пријавување

Документите можат да се достават по пошта на ул. Радика бр.9 - Скопје или во Архивата на Општина Карпош (во затворен плик), барака бр.2, со ознака „Не отворај“ и со назнака „За финансиска поддршка на проекти од областа на културата за физички и правни лица од подрачјето на Општина Карпош за 2022 година“.

VI. Рок за поднесување на документите

Огласот трае до исцрпување на предвидените финансиски средства, но со услов одобрените проекти да бидат реализирани најдоцна до 31.12.2022 година
Некомплетните документи нема да бидат разгледувани.

ОПШТИНА КАРПОШ